

## **РЕФЕРЕНДУМ 2018**

### **СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ – 19:15 часот** **30.09.2018, Скопје**

Одсивот на гласачите, според ПВТ програмата на МОСТ, до 18 часот е 33% со маргина на грешка од +/- 0,6%.

Од набљудувачите и регионалните координатори на МОСТ добиени и потврдени се следните информации за текот на гласањето:

- На ГМ 1961 во општина Тетово регистрирани се 10 случаи на некористење на УВ ламбата, при што ИО не реагираше на ваквата појава.
- На растојание помало од 100 метри пред ГМ 2484 во општина Гази Баба отворен е промотивен штаб ЗА.
- На ГМ 2666 во општина Кисела Вода член на ИО на глас ги читал имињата на гласачите што гласале, ги повикувал другите да не доаѓаат да гласаат и ги нарекувал предавници.
- На ГМ 2457 во с. Радушa, општина Сарај, набљудувач се мешал во работата на ИО при што ИО повикал полиција. Направен бил записник, а гласањето било прекинато во период од 40 минути.
- ГМ 1863/1 во с. Мислешево, општина Струга, гласач во кутијата пуштил празен лист хартија, а гласачкото ливче успеал да го изнесе надвор од избирачкото место. Била повикана полиција која го идентификувала лицето.
- ГМ 1883/1 во с. Окиси, општина Струга ИО ги отстранил сите набљудувачи од гласачкото место со изговор дека немале валидни акредитации од ДИК, иако до 17 часот непречено го следеле процесот на гласање.

МОСТ ќе извести за резултатите од ПВТ програмата за одсивот и рапсделбата на гласовите веднаш по пребројувањето и сумирањето на гласовите на избирачките места.

# # # # #

Проектот „Домашно набљудување на референдумот 2018“ е поддржан од: Националниот демократски институт, Британската амбасада Скопје и Амбасадата на Кралството Холандија.

Ставовите во ова соопштение се одговорност на МОСТ и не ги одразуваат секогаш ставовите на поддржувачите на проектот.

За дополнителни информации: Граѓанска асоцијација МОСТ тел. 02/ 30 99 384